

## ЧОРАПИ ЗА МИКОЗНО И ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО ЗА ПОГОЛЕМА УДОБНОСТ НА ВАШИТЕ СТАПАЛА

Што е SKINTOSKIN®?  
Најнова генерација на облека што им помага на луѓето кои имаат проблем со кожата: габични инфекции (микози), atopичен дерматит (егзем), алергии, кандиди и псоријаза. SKINTOSKIN® овозможува квалитетен живот на оние со полесни проблеми со кожата и на лица со посериозна патологија.

Широката палета на SKINTOSKIN® нуди 3 типа на биофункционални чорапи:

- ДИЈАБЕТЕС (за дијабетско стапало)
- МИКОЗА (за габични инфекции)
- КОМФОР (за чувствителни стапала и подобра нега)

Предноста и лековитите својства на овие производи се состои во специфичниот материјал од кои се направени. Во својот состав содржат: **70% памук, 20% кафени морски алги и 10% сребрени јони**. Памукот што се употребува во SKINTOSKIN® чо-

рапите и дозволува на кожата да дише и ја спречува непријатната миризба. Кафените морски алги содржат минерални соли, аминокиселини и витамини А, С, В12, Е, РР и К. Сребрените јони вткаени во текстилните влакна, имаат анти-септичко дејство што значително го намалува развојот на бактериите на површината на кожата.

- КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ?**
- ПРИРОДЕН МАТЕРИЈАЛ
  - АНТИ-БАКТЕРИСКИ
  - ПРОТИВ НЕПРИЈАТНА МИРИЗБА
  - ПРОТИВ ЧЕШАЊЕ
  - УДОБНИ
  - БЕЗ ПРИТИСОК
  - АНАТОМСКИ (СЕ ПРИЛАГОДУВААТ НА ОБЛИКОТ НА СТАПАЛОТО)
  - БЕЗ КОНТУРИ КАЈ ПРСТИТЕ

Чорапите не ги менуваат карактеристиките по перење на 40°C. Издржливи се и го задржуваат обликот дури и



М-р Фармацевт Марија Ивановска Спасовска, Аптека Бета Фармација

по 100 перења. Разликата се гледа уште првиот ден од носењето. Иритираната кожа е смирена. Нежни се за чувствителната детска кожа и погодни се и за најмали деца и бебиња. Имаме работи кои во животот ни се бесценети. SKINTOSKIN® ги чува.

Јавете се и бесплатно закажете состанок со стручно лице што ќе ви помогне да се справите со проблемите на стапалата. Инфо центар: 02 3246 698. Повеќе информации погледнете на нашата веб страна: <http://betamedico.com.mk/mk/corapi.asp>

дерматит на стапалата. Со години се справуваме со отворени ранички и болки. Се пробавме. Пред една недела, дерматологот ни препорача SKINTOSKIN®. Набавивме неколку пара и по неколку дена, раничките исчезнаа. Кожата повеќе не е црвена и кожата изгледа скоро нормално. Среќни сме со резултатите и ги препорачуваме безрезервно. Видовме резултати...


## АТЛАСОТ Е СКРИЕНА ПРИЧИНА ЗА МНОГУБРОЈНИ БОЛКИ

Најважно е да се разбере дека овој третман не ги третира симптомите или состојбите, туку го третира Атласот како можна причина за настанатите "нарушувања"

Многу би било неблагодарно доколку самиот третман биде етикетиран како чудо кое ги решава сите проблеми. Туку напротив, најважно е да се разбере дека овој третман не ги третира симптомите или состојбите, туку го третира Атласот како можна причина за настанатите "нарушувања". Исто така интересно е тоа што третманот го поттикнува телото да се самоизлекува. Доколку постои изместување на Атласот, тогаш корекција -репозиција на Атласот е задолжителна, без оглед на проблемите кои привремено сте ги доживеале, бидејќи ваквиот третман претставува долготрајна инвестиција за подобро здравје за во иднина. Корекција на третманот е препорачлива дури и кај децата се со една цел, да го врати телото во својот полн потенцијал.

Во врска со мигрена од медицински аспект, генерално кажано, сите пациенти кои имаат главоболка и мигрена сметаат дека доколку отидат на лекар ќе бидат излекувани, за подоцна да забележат

Атлас Центар



Ваквиот третман на атласот претставува долготрајна инвестиција за подобро здравје за во иднина

дека концептот на лекување на докторот се разликува од нивниот. Докторите уште за

време на нивното студирање учеле дека третирањето на мигрената или било која друга болка, вклучува ублажување на симптомите, наместо барање на причините за симптомите со што би се подобрила состојбата доколку биде пронајден изворот за истата. Докторите најчесто го препишуваат најдобриот медикамент за мигрена произведен од фармацевтската компанија со која има склучено договор за промоција и продажба. Па така, се почесто докторите се користат како извор за "пласман" на лековите на пазарот! Со ова, фармацевтската индустрија е задоволна со нејзиниот прогрес и пласман на пазарот каде разновидни апчиња им се препишуваат на пациентите наместо да им понудат алтернативни решенија и третмани.

Продолжува во следниот број

Др. Гоце Талевски  
Атлас специјалист



## КОИ СЕ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДЕТСКИОТ ТЕМПЕРАМЕНТ


Разбирањето на темпераментот му помага на родителот да го набљудува светот низ очите на детето. Ова му овозможува на родителот да ги превиди и спречи стресните ситуации и настани за детето

Детето се раѓа со одреден начин на кој пристапува кон светот. За родителот една од најважните задачи е да го сфатат своето дете. Колку повеќе го разбира детето, полесно ќе може да ги развива неговите таленти. Прв чекор е да се препознае неговиот личен стил или темперамент. Темпераментот ја опишува особеноста на секое дете и доследноста на неговите реакции на светот кој го опкружува. Тој може да се препознае дури и кај новороденчињата. Ние не можеме да го избираме ниту сопствениот ниту темпераментот на детето. секој од нас поседува широк спектар на карактеристики на темпераментот. Нема добар или лош темперамент, секоја особина има свои позитивни и негативни аспекти.

Во рамките на темпераментот на децата постојат девет карактеристики, чија комбинација го одредува темпераментот на детето:

- **јачина на реакција** - јачина и ниво на енергија за одредена ситуација (реакцијата може да биде позитивна, негативна, брза, силна итн.)  
- **упорност** - детето може да остане средсредено на она што го прави, без оглед што некој му го одвлекува вниманието

- **редовност** - детето има внатрешен распоред за јадење, спиење и др. активности  
- **сензитивност** - детето има силна, неодложна и интензивна реакција на своите чувства и на туѓите чувства  
- **перцептивност** - детето забележува и коментира за



Темпераментот ја опишува особеноста на секое дете и доследноста на неговите реакции на светот кој го опкружува

појавите и стварите кои го опкружуваат.

- **прилагодливост** - детето може лесно да се прилагоди на промените без да се вознемирува.

- **ниво на енергија или активност** - тоа е време кое детето го поминува во игра или

др. активности, наспроти времето кое го поминува во одмор

- **прва реакција** - се однесува на тоа како детето реагира на ново лице, предмет или ситуација (некои деца сакаат да се вклучат, други се повлекуваат итн.)

- **расположение** - тоа е времето кое детето го поминува среќно, смеејќи се, наспроти времето кое го поминува во сериозно или по-

влечено расположение.

Разбирањето на темпераментот му помага на родителот да го набљудува светот низ очите на детето. Ова му овозможува на родителот да ги превиди и спречи стресните ситуации и настани за детето.

skintoskin®  
NEW GENERATION WEAR

- ОСЛОБОДЕТЕ СЕ ОД НЕПРИЈАТНАТА МИРИЗБА
- ПРОТИВ ЧЕШАЊЕ
- АНТИ-БАКТЕРИСКИ

www.betamedico.com.mk



ГАБИЧНИ ИНФЕКЦИИ  
ДИЈАБЕТСКО СТАПАЛО, АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ  
КАНДИДА, ПСОРИЈАЗА, ЧУВСТВИТЕЛНИ СТАПАЛА

- БЕЗ ПРИТИСОК - ПРИРОДЕН, ЕЛАСТИЧЕН МАТЕРИЈАЛ
- АНАТОМСКИ - СЕ ПРИЛАГОДУВААТ НА ОБЛИКОТ НА СТАПАЛОТО
- БЕЗ КОНТУРИ КАЈ ПРСТИТЕ, УБАВ ИЗГЛЕД